

# Превоз на телиња



## Превоз на млади телиња

**Телињата** – се многу осетливи на заболувања (како што се респираторни и желудочно/цревни). Превозот кај нив лесно предизвикува стрес. Многу тешко се ракува со млади телиња во група - инстинктот на стадо не е развиен. Примената на **добра пракса** спречува несакани последици и имаат позитивно влијание и на сточарското производство (на пр. подобрување на телесната маса и помалку заболувања).



©Henk van Dommelen



- Телиња со **не зараснат папок**: забранет е превоз
  - **Телиња помлади од 10 дена**: дозволен е превоз до 100 km, под одредени услови
  - **Телиња помлади од 14 дена**: забранети се долги патувања
  - **Уште подобро! Превозувајте одбиени телиња постари од 8 недели**
  - Ако телето останува да лежи по истекот на периодот на одмор, **контактирајте ветеринар**
- 
- Обезбедете **соодветна простирка** (на пр. слама) соодветна на бројот на животните, времето на патување, надворешната температура. Да се обезбедат соодветни услови и впивање на мочката и изметот.
  - Користете **странична заштита** на подот на камионот, со цел да избегнете нозете на телињата да се заглават помеѓу подот и страничните ѕидови
  - Кога телињата се товарат во **група**, ограничете ја големината на групата од **на 10 – 15 телиња**
  - Доколку се употребува истоварана рампа, косината треба да се намали (максимален агол од 20° или 36%)
  - Товарите ги **телињата** со поединечна помош за да ги водите на **рампата**.
  - Во случај на **долго патување**; повикајте г одговорното лице на фармата или контролниот пункт да имаат **обезбедено вода и храна** веднаш по пристигнувањето како и соодветни услови за телињата ( на пр. затоплување на просториите)



©Henk van Dommelen



## Превоз на телиња

### Хранење и напојување



#### Неодбиени телиња

Употребата на течна храна за телиња во превоз се смета за непрактично кај повеќето камиони. Затоа телињата ќе треба да бидат **истоварени** за да им се даде течна храна за време на одморот



#### Одбиени телиња

На местата за одмор обезбедете концентрат базиран на пченица за исхрана на телињата (во случај телињата да се навикната на таква исхрана). Честите промени во исхраната можат да предизвикаат заболување.

Добра течна храна: 2 L / 12 часа

- **Хранете ги телињата поединечно и обезбедете период за одмор од најмалку 1 час**, пред да се продолжи патувањето
- Проверете го **системот за пиене** (поилки) дали е чист, дали е одржуван и дали работи
- Проверете дали телињата знаат да **го користат со системот за пиене** (поилки) доколку е можно да се користи замена за млеко или загреан електролитен раствор (користете гумени цицки)
- Доколку телињата не знаат да ги користат поилките, пуштете ги да капат за да предизвикате цицање (да почнат да цицаат) или користете го палецот за да ги научите.
- **Набљудувајте ги телињата внимателно** да се осигурете дека соодветно го користат системот за пиене . Доколку не успеат да се напијат, дадете им рачно млеко/вода

### Температура

Оптимална температура: од 5°C до 25°C. Обезбедете стабилна температура, поради големата осетливост на температурни промени на телињата



- Обезбедете **повеќе простор на подот**
- Повеќе **прегради** за вентилација
- Кога е неопходно, **прскајте со вода**
- Ако доцните при патувањето, напојувајте ги телињата **рачно**
- **Не вршете превоз кога t. е повеќе од 30 °C**



- **Затоплете ги возилата** пред товарење
- Обезбедете **додатна простирка**
- Кога е неопходно додадете **дополнително греење**